



Град Скопје

**НАЦРТ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА  
ДОЗВОЛА**

Друштво за трговија,  
производство,  
услуги,  
шпедиција,  
увоз-извоз **ПЕКАБЕСКО АД**  
**Кадино Илинден,**  
**Подружница ПЕКАБЕСКО**  
Шуто Оризари  
1000 Скопје

---

**Број на дозвола :18/08-8933/3**

## Содржина

Содржина .....	2
Вовед .....	3
Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола .....	3
Комуникација .....	4
Доверливост .....	6
Промени во дозволата .....	8
Преглед на барани и доставени документи .....	9
1    Услови .....	11
1.1    Инсталацијата за која се издава дозволата .....	11
2    Работа на инсталацијата .....	14
2.1    Техники на управување и контрола .....	14
2.2    Суровини ( вклучувајќи и вода ) .....	15
2.3    Ракување и складирање на отпадот .....	16
2.4    Преработка и одлагање на отпад .....	18
2.5    Спречување и контрола на хаварии .....	19
2.6    Мониторинг .....	20
2.7    Престанок со работа .....	21
2.8    Инсталации со повеќе оператори .....	22
3    Документација .....	23
4    Редовни извештаи .....	25
5    Известувања .....	26
6    Емисии .....	27
6.1    Емисии во воздух .....	27
6.2    Емисии во почва .....	29
6.3    Емисии во вода ( различни од емисиите во канализација ) .....	29
6.4    Емисии во канализација .....	29
6.5    Емисии на топлина .....	31
6.6    Емисии на бучава и вибрации .....	31
7    Пренос од пречистителна станица за отпадни води .....	34
8    Програма за подобрување .....	35
9    Договор за промени во пишана форма .....	36
10   Додаток 1 .....	37
10.1   Писмена потврда за условот 5.1.1 ( известувања), согласно условот 5.1.2 .....	37
11   Додаток 2 .....	38
11.1   Извештаи за податоците од мониторингот .....	38



## Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата.

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) за работа на Инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план, до одобреното ниво во Дозволата.



## Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Инсталацијата за производство на производи од месо и дистрибуција : Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД Кадино Илинден - Подружница Пекабеско Шуто Оризари, е лоцирана во северозападниот дел на градското подрачје, во општина Шуто Оризари, во зона која со просторно – планската документација е определена за зона со индустриски и услужни дејности. Објектот има три функционално поврзани целини:

- дистрибутивно складиште,
- производство и преработка на месо со придружни објекти, и
- машински и гардеробно-санитарен простор со простории за одмор на работниците.

Проектиран капацитет на инсталацијата е 17 т / ден. Снабдувањето со електрична енергија се врши преку јавната електродистрибутивна мрежа, а во рамките на инсталацијата изградена е трафо – станица, која ќе биде одржувана од страна на овластено претпријатие. Водоснабдувањето на инсталацијата е обезбедено од градскиот водовод. За снабдување со вода како и за испуштање на технолошка и санитарна вода, операторот има склучен договор со ЈП Водовод и канализација Скопје. Во рамките на локацијата, изграден е таложник за физичко пречистување на отпадни води. Проценетата годишна количина на отпадна вода, која ќе се испушта при работењето на инсталацијата во канализациската мрежа, изнесува 58 000 m<sup>3</sup>. За потребите на објектите на инсталацијата, инсталирана е постројка за подготовка на разладен медиум и компримиран воздух кој користи еколошки фреон R 404. При процесот на производство, точкаст извор на емисија во атмосферата претставува согорување на дрвени струготини од пушниците. Постојат пет испуста на емисии во атмосферата од пушниците и еден испуст, кој е вентилационен канал од коморите за зреење на месото. Од режимот на работата на пушниците, може да се заклучи дека по завршувањето на процесот на чадење, евакуација на чадот од внатрешноста на димогенераторот ќе биде во времетраење од 15 минути. Како извори на бучава од предметната инсталација, ќе бидат возилата за дотур на суровини, репроматеријали и дистрибуција на произведената роба, вилушкарите за утовар, и други извори на бучава од електромоторите на разладните уреди во погоните и магацините за замрзната роба и канцелариските простории. Со започнувањето на процесот на производството, операторот ќе ги изврши мерења на емисии во сите медиуми во животната средина. Во текот на работењето, во инсталацијата ќе се создава комунален комерцијален и неопасен индустриски отпад. Претпријатието поседува Дозвола за вршење дејност собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад, издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање со важност до 13.08.2019 година. За превземање на целокупниот отпад што ќе биде создаден при работењето на инсталацијата, склучени се договори со лиценцирани фирми.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација			
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање	на издавање
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД Кадино Илинден - Подружница Пекабеско Шуто Оризари	Нема	Нема	

  

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација			
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање	на издавање
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз	Нема	Нема	



Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари

---

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа  
инсталација

Пекабеско АД Кадино Илинден -  
Подружница Пекабеско Шуто  
Оризари

---



## Комуникација

Доколку сакате да комуницирате со Градоначалникот на Град Скопје (во понатамошниот текст: Надлежниот орган) во врска со оваа Дозвола, Ве молиме наведете го Бројот на Дозволата. Комуникацијата со Надлежниот орган остварете ја на адреса: **Бул.Илинден бр.82, 1000 Скопје, Република Македонија.**



## Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во градскиот регистар, согласно одредбите на Законот за животна средина. Доколку операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, член.55 ст.2, точка 4. Операторот ќе ја наведе и причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.



## Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

- Органот надлежен за издавање на Б интегрирана еколошка дозвола на секои 7 (седум) години ќе ги проверува условите утврдени во Дозволата и доколку настанале измени во прописите за заштита на животната средина кои можат да влијаат врз работењето на инсталацијата ќе покрене постапка а измена на Б-интегрираната еколошка дозвола.
- Операторот поднесува барање за обнова на Дозволата до Надлежниот орган најдоцна една година пред истекот на временскиот период од 7 ( седум ) години.

## Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува Надлежниот орган. Со цел барањето да биде успешно, Операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 став 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

## Пренос на Дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управување со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.





Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Доставено Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-7188/1	27.09.2017 година	Доставено
Пресметка и Налог за плаќање на надоместок при поднесување на Барање бр.17-155/1	09.10.2017 година	Доставено
Доставување на Барање до Сектор Инспекторат на Град Скопје	12.10.2017 година	Доставено
Записник за констатација од извршен инспекциски надзор бр.22-21/4-75	15.11.2017 година	Изготвено
Забелешки на доставеното Барање бр.17-7188/2	17.11.2017 година	Доставено
Дополнување на Барање бр.17-8933/1	06.12.2017 година	Доставено
Објава на Барање во дневен печат и на веб страна	11.12.2017 година	Објавено во дневен весник "Слободен Печат" и на веб страна на Град Скопје
Доставување Барање до Општина Шуто Оризари бр.17-175/17	12.12.2017 година	Доставено
Изготвена Нацрт Б интегрирана еколошка дозвола	18.01.2018 година	Изготвено
Објава на Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола во дневен печат и на веб страна	00.00.2018 година	Објавено
Изготвена Б интегрирана еколошка дозвола	00.00.2018 година	Изготвено
Решение бр.	00.00.2018 година	Издадено
Дозвола Бр. 18/08-8933/3	Одлучено	Позитивно



## Б интегрирана еколошка дозвола

### Дозвола бр.18/08-8933/3

Градоначалникот на Град Скопје во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), го овластува

Име на Компанијата: **Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД Кадино Илинден**

Со регистрирано седиште на:

**Ул.10 бр.44, Кадино**

**Општина Илинден**

**1000 Скопје**

**Република Македонија**

Број на регистрација на компанијата: **4059867**

да раководи со Инсталацијата:

Цело име на инсталацијата: **Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари**

Адреса: **Бул.Македонска Косовска Бригада бр.80**

Општина: **Шуто Оризари**

Поштенски број Град: **1000 Скопје**

Во рамките на дозволата и условите во неа.

Градоначалник на Град Скопје  
Петре Шилегов

Датум



## 1 Услови

### 1.1 *Инсталација за која се издава дозволата*

Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани  
Активности наведени во Табела 1.1.1

Табела 1.1.1		
Активност од Прилог 2 од УРЕДБАТА за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
6. Останати активности 6.3 б) Обработка и преработка наменети за производство на храна од животински сировини ( освен млеко ) со капацитет на готови производи од 5 до 75 т/ден.	Производство на суомеснати производи со капацитет од 17 т/ден.	Активностите на инсталацијата ќе се одвиваат само во границите како што се наведени во планот 1.1.2 и нема да го надмине проектираниот капацитет



Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари

1.1.2 Активностите во условите 1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана на планот Табела 1.1.3



Табела 1.1.3	
Документ	Место во документацијата
Бр.17-8933/2 28.12.2017 година	Дополнување на Барањето за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

1.1.4 По добивање на Б интегрирана еколошка дозвола, Операторот е должен редовно да врши плаќање на годишен надомест за поседување на Б интегрираната еколошка дозволата, за период во кој ја поседува и по добивањето на Налогот за плаќање од страна на надлежниот орган.

1.1.5 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ согласно Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и ништо од оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на барањата и условите од другите закони и подзаконски акти.



**Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола**  
**Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари**

---

- 1.1.6 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да се извршат стануваат дел од оваа Дозвола.
- 1.1.7 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во барањето без согласност и писмено одобрение на Надлежниот орган.
- 1.1.8 Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на хаварија, Операторот најитно ќе изврши испитувања на почвата, подземните води и водите за проверка на евентуално загадување.
- 1.1.9 Операторот на видно место ќе постави план на кој што ќе бидат прикажани :
- начинот и операциите за складирање на отпадот,
  - видот на отпадот со негово место на складирање,
  - постапка за работа,
  - постапки за итни случаи,
  - мерки за издвојување на отпадот,
  - план за заштита од пожари,
  - предвиден максимален капацитет за секое место од локацијата,и
  - знаци за опасност на секое место на локацијата и соодветните карактеристики на складираниот отпад.
- 1.1.10 Б интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. Истата подлежи на ревизија при што доколку има потреба условите зададени во неа ќе се изменат.
- 1.1.11 Најдоцна една година пред истекот на временската рамка дадена Операторот е должен да поднесе барање за обновување на дозволата.



## 2 Работа на инсталацијата

- 2.1 *Техники на управување и контрола*
- 2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата согласно условите во Дозволата ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во Барањето за издавање Б-интегрирана еколошка дозвола, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.
- 2.1.2 Инсталацијата за која се издава Дозволата ќе ја контролира обучен персонал кој ќе биде целосно запознаен со условите во Дозволата.
- 2.1.3 Назначено лице за прашањата и потребите од областа на животната средина е **Бранко Трпковски**. Надлежниот орган ќе биде известен во писмена форма за секоја промена на назначеното одговорно лице.
- 2.1.4 Копија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид на оваа Дозвола ќе бидат достапни во секое време за секој вработен кој ја извршува работата за која се однесуваат некои од барањата во Дозволата.
- 2.1.5 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите на Дозволата, кои се релевантни на нивните должности и ќе бидат поткрепени со соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да се овозможи да ги извршуваат своите должности.
- 2.1.6 Операторот ќе достави копија од оваа Дозвола до секој вработен чии должности се поврзани со некои услови на оваа дозвола.
- 2.1.7 Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на потребите од обука и за обезбедување на соодветна обука за целиот персонал чија работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да чува записи од одржаните обуки.
- 2.1.8 Операторот ќе воспостави програма за подигање на јавната свест и обука на вработениот персонал за да се обезбеди дека јавноста може да добие информации во врска со состојбата на животната средина од Операторот во секое време.
- 2.1.9 Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата инсталација и соодветна придружната опрема која ќе има ефект врз состојбата на животната средина средина, врз основа на инструкциите кои се издадени од страна на производителите/добавувачите или инсталаторите на опремата. Операторот јасно ќе ја лоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа програма на соодветните вработени лица.



Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.2

Табела 2.2.2: Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Живинско месо	Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-7188/1 и Дополнување на барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-8933/1, Поглавје IV	27.09.2017 година
Свинско месо		06.12.2017 година
Говедско месо		
Вода		
Бел и црн бибер		
Црвен бибер		
Лук		
Готварска сол		
Натриум триполифосфат		
Калиум Лактат		
E 407 carrageenan		
Аскорбинска киселина		



**Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари**

Картонски кутии		
Најлонска фолија		
Nowa ISR 700		
Nowa SRL 600		
Nowa RHE 720		
Nowa KRC 740		
APESIN COMBI DR 5 LD		
Calc free		
Nowa FLA 710 S		

2.2.3 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за интегритетот на складиштето.

2.2.4 Сите суровините ќе бидат јасно означени за да се знае нивната содржина.

2.2.5 Средствата за чистење и дезинфекција ќе се чуваат онака како што е опишано во безбедносните листи ( **Material Safety Data Sheet** ). Ќе се чуваат во оригиналните пакувања, одвоени од прехранбените продукти и киселински продукти.

2.2.6 Операторот ќе користи средства за чистење и дезинфекција на производниот погон кои нема да имаат штетно влијание на животната средина.

### 2.3 *Ракување и складирање на отпадот*

2.3.1. Операторот, согласно условите од Дозволата, ќе ракува и ќе го складира Отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табелата 2.3.2

Табела 2.3.2: Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Измешан комунален отпад	Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-7188/1 и Дополнување на барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-8933/1, Поглавје V	27.09.2017 година
Биоразградлив отпад од кантини		06.12.2017 година
Метал		
Пакување од хартија и картон		
Пакување од пластика и најлон		





**Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола**  
**Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари**

Мил од третирање на отпадни води		
Материјали несоодветни за консумирање или преработка		
Отпад од животинско потекло		
Друг отпад (Електронски, електричен отпад, отпадни гуми, акумулатори, филтри за масло, делови од возила, отпадни масла и др.)		

Табела 2.3.3: Отпад складиран на самата локација			
Координати на локација за цврст отпад <b>N 42.033110 E 21.429449</b>			
Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
Измешан комунален отпад	Контејнери за отпад	Со селекција	Превземање од овластена компанија
Биоразградлив отпад од кантини	Контејнери за отпад	Со селекција	Превземање од овластена компанија
Метал	Во кругот на инсталацијата на место назначено за таа намена	Со селекција	Превземање по потреба од овластена компанија.
Пакување од хартија и картон	Решетки корпи за хартија	Со селекција	Превземање од овластена компанија
Пакување од пластика и најлон	Решеткаст контејнер за отпаден најлон	Со селекција	Превземање по потреба од овластена компанија
Мил од третирање на отпадни води	нема	Нема	Отстранување од овластена компанија
Материјали несоодветни за консумирање или преработка	Пластични кеси во ладилник	Со селекција	Депонирање на депонија Дрисла
Отпад од животинско потекло	Пластични кеси во ладилник	Со селекција	Депонирање на депонија Дрисла
Друг отпад (Електронски, електричен отпад, отпадни гуми, акумулатори, филтри за	Во кругот на инсталацијата на место назначено за	Со селекција	Превземање од овластени компании



**Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари**

масло, делови од возила, отпадни масла и др.)	таа намена		
--	------------	--	--

- 2.3.4 Отпадот ќе се складира на место посебно определено за тоа, соодветно заштитено против прелевање и истекување на течностите. Отпадот јасно ќе се означи и соодветно ќе се оддели.
- 2.3.5 На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци. Во рамките на работните процедури, операторот ќе вклучи чистење на локацијата и елиминација на изворите на отпадоци.
- 2.3.6 Операторот редовно ќе ги обновува договорите со овластени компании за подигање на сите видови отпад.
- 2.3.7 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за било каква промена во однос на количните, видовите на отпад и било каква промена во Договорите за подигање на отпад.
- 2.3.8 Доколку предвидените количини на создадениот отпад бидат надминати, операторот согласно член 21 став 1 од Законот за отпад (Службен Весник на РМ бр.68/04,71/04, 107/07,102/08, 134/08, 09/11, 123/12,147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/16, 192/15, 39/16 и 63/16) ќе изготви програма за управување со отпад како и годишен извештај за нејзиното спроведување, и истите ќе ги доставува до надлежниот орган во рок и на начин предвиден со истиот закон.

**2.4 Преработка и одлагање на отпад**

- 2.4.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе го преработува и одлага Отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.2,

Табела 2.4.2 : Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Цврст и течен отпад	Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-7188/1 и Дополнување на барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-8933/1, Поглавје V	27.09.2017 година 06.12.2017 година

- 2.4.3 Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад.
- 2.4.4 Се забранува истурање, фрлање горење или согорување на било каков вид на отпад.



**Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола**  
**Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари**

---

- 2.4.5 Се забранува мешање на опасниот отпад со друг вид на опасен отпад , како и мешање со друг вид неопасен отпад.
- 2.4.6 Операторот е должен да води евиденција за опасниот отпад во согласност со членот 39 од Законот за управување со отпад.
- 2.4.7 За отпадот кој е наменет за транспорт, Операторот ќе издава идентификационен формулар и кон него ќе приложи извештај за карактеристиките на отпадот.
- 2.4.8 Примерок од идентификациониот формулар ќе биде доставен до Надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина и Градот Скопје.
- 2.4.9 Операторот ќе врши испитување на карактеристиките на опасниот отпад, од страна на овластено акредитирано правно лице.
- 2.4.10 Со опасниот отпад кој времено ќе се складира ќе се постапува согласно позитивните законски прописи за складирање на опасен отпад.
- 2.4.11 Договорот за собирање и транспортирање на опасен отпад ќе се изврши со правно лице кои поседуваат дозвола за собирање и транспорт на опасен отпад.
- 2.4.12 За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад на локацијата ќе се води целокупна евиденција, која ќе биде достапна за инспекција од страна на овластени лица на Надлежниот орган во секое време. Оваа евиденција треба да содржи минимум од следниве детали:
- Имиња на превземачот и транспортерите на отпад
  - Името на лицата кои се одговорни за крајното одлагање/рециклирање на отпадот.
  - Крајна дестинација на отпадот.
  - Писмена потврда од приемот и одлагањето/ рециклирањето на отпадот за било какви опасни материи кои се пратени надвор од локацијата.
  - Тонажи и МК Код за отпадните материи.

**2.5 С п р е ч у в а њ е и к о н т р о л а н а х а в а р и и**

- 2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.2

Табела 2.5.2 : Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено



**Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари**

Поглавје XIII	Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-7188/1	27.09.2017 година
---------------	--	-------------------

2.5.3 Во случај на несреќа операторот веднаш треба да :

- Го изолира изворот на било какви емисии
- Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегува од тоа.
- Го процени загадувањето на животната средина, ако го има предизвикано со инцидентот.
- Да идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите
- Го забележи датумот на несреќата.
- Го извести Надлежниот орган и другите релевантни власти.

2.5.4 Операторот треба да достави предлог за одобрување до надлежниот орган во рок од еден месец од несреќата која се случила или на друг начин договорен со Надлежниот орган. Предлогот има за цел да:

- Идентификува и постави мерки за да се избегне повторно случување на несреќата и
- Идентификува и постави било какви други активности за санација.

## 2.6 *М о н и т о р и н г*

2.6.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе изведува мониторинг ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.2,

Табела 2.6.2 : Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје XI	Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-7188/1	27.09.2017 година

2.6.3 Операторот ќе обезбеди :

- а безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот, и
- б безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.



Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари

---

- 2.6.4 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според пропишаните стандардите за анализираните примероци.
- 2.6.5 Се задолжува операторот редовно да доставува Извештај од извршените мерења од Мониторингот што ќе го врши акредитирана консултантска куќа. Извештаите треба по службен пат редовно да се доставуваат до Град Скопје, Секторот за заштита на животната средина и природата.
- 2.6.6 Фреквенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање на примероци и анализа ќе се извршуваат како што е наведено во оваа Дозвола или може да се изменат во согласност со Надлежниот орган кој ќе ја следи проценката на доставените резултати.

2.7 *Престанок со работа*

- 2.7.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.2, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.7.2 Престанок со работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје XIV	Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-7188/1	27.09.2017 година

- 2.7.3 Согласно Правилник за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола (Службен Весник на РМ бр.112/14 и 42/16), операторот ќе го извести надлежниот орган за намерата за престанок со активноста, при што ќе достави детален план за престанок на активноста со временски распоред за извршување на условите утврдени во оваа дозвола и финансиски импликации.
- 2.7.4 Планот треба да содржи:
- Изјава за обемот на планот
  - Критериумите кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите или на дел од нив, кој ќе обезбеди минимум влијание врз животната средина
  - Програма за постигнување на наведените критериуми.
  - Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени.
- 2.7.5 Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка одговорност што ќе ги опфати одговорностите/обврските од минатите и сегашните активности. Оваа проценка ќе ги вклучи одговорностите/обврските и трошоците за исполнување на планот за управување со ризикот по затварање на инсталацијата.



Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари

---

2.7.6 Обврската за враќање на животната средина во задоволителна состојба по престанок на работата на инсталацијата од страна на Операторот ќе се изврши во согласност со членот 120 од Законот за животна средина.

2.8 *И н с т а л а ц и и с о п о в е к е о п е р а т о р и*

2.8.1 Со инсталацијата за која се издава Дозволата управува само еден оператор.

Оваа Дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2. од оваа Дозвола.



### 3 Документација

- 3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за :
- секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава Дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневникот воден за таа цел;
  - целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.
- 3.1.2 Документацијата од 3.1.1 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристojно време.
- 3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
- 3.1.4 Специфицираните и другите документи треба :
- да бидат читливи,
  - да бидат направени што е можно побрзо, и
  - да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат
- 3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува во рокот на важност на Дозволата, вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.
- 3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава Дозволата, операторот ќе има документација ( и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата ) за :
- Најдобра проценка на количината создаден отпад;
  - Трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
  - Најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.
  - Количината на отпадот ( изразена во тони ) испратен надвор од локацијата за одложување/рециклирање според Листата на видови на отпад
  - Имиња на лице/фирма задолжено за транспорт на отпад, како и детали околу добиената дозвола за собирање.
  - Детали за крајната дестинација на одложување/рециклирање на отпад и нејзино соодветност да го прифати упатениот отпад.
  - Писмена потврда за прифаќање и одлагање/преработка на опасен отпад кој е испратен надвор од локацијата.
  - Количините и означување на типовите на отпад кои се рециклираат или одложуваат на локацијата, според Листата на видови на отпад ( Сл.Весник на РМ 100/05 ).
  - Состав на отпадот или онаму каде што е можно, опис



**Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола**  
**Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари**

---

- 3.1.7 Операторот на инсталацијата за која што се издава Дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и краткото резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел и за истите ќе го известат Надлежниот орган во најкраток можен рок.
- 3.1.8 Операторот е должен да ги чува следниве документи и при увид на Овластените инспектори за животна средина истите ќе им ги достават на увид :
- Дозволи поврзани со инсталацијата
  - Записи од сите прибирања на примероци за анализи, мерења, испитувања, калибрирања и одржување кое е извршено во согласност со барањата на оваа Дозвола и целиот мониторинг кој се поврзува со перформансите во однос на животната околина на инсталацијата.
  - Целата кореспонденција со Надлежниот орган.
- 3.1.9 Операторот ќе води записи за секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да е управувано со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне негово повторно случување. Операторот треба во најкраток можен рок да го известат надлежниот орган за инцидентот и да му поднесе евиденција за истиот.
- 3.1.10 Во случај на користење на опасни супстанции во инсталацијата, (член 5 од Правилникот за опасни супстанции, гранични вредности-прагови за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои супстанцијата се класифицира како опасна – Службен Весник на РМ бр.25/10), операторот е должен да изготви План за вонредни состојби, согласно член 154 од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16).





## 4 Редовни извештаи

- 4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа Дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган.
- 4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додаток 2:
- а во однос на наведените емисиони точки
  - б за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се договорат.
  - в давањето на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели ; и
  - г испраќање на извештај до Надлежниот орган ќе се изврши најкасно во рок од 14 дена од денот на извршените мерења.
  - д сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата.



## 5 Известувања

- 5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување :
- а кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа Дозвола, наведен во врска со таа супстанција
  - б кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување ;
  - в кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
  - г било каква несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.
- 5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве:
- а перманентен престанок на работата на било кој дел или целата инсталација, за која се издава Дозволата;
  - б престанок на работата на некој дел или целата инсталација за која се издава Дозволата, со можност да биде подолг од 1 година;
  - в повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за која што се издава Дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 ( б ), и
- 5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи
- а било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистарската канцеларија;
  - б промена на податоците за холдинг компанија на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа ) ;
  - в за активности кои операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;



## 6 Емисии

### 6.1 Е м и с и и в о в о з д у х

6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2, ќе потекната само од извор(и) во таа Табела.

Табела 6.1.2 : Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
ММ1	Испуст од комори за чадење	N 42,032849 E 21,429324
ММ2	Испуст од комори за чадење	N 42,032692 E 21,429391
ММ3	Испуст од комори за чадење	N 42,032798 E 21,428994
ММ4	Испуст од комори за чадење	N 42,032746 E 21,429021
ММ5	Испуст од комори за чадење	N 42,032662 E 21,429042

6.1.3 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.5 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.1.5 на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела.



Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари

**Табела 6.1.5 : Граници на емисиите на воздух**

Параметри	Ознака на точка на емисија				Фреквенција на мониторинг
	MM1 (Испуст од комора за чадење)		MM2 (Испуст од комора за чадење)		
	Од ( датум )	Концентрација ( mg/Nm <sup>3</sup> )	Од ( датум )	Концентрација ( mg/Nm <sup>3</sup> )	
<b>ТОС (Вкупен органски јаглерод)</b>	Од датумот на издавање на дозвола	<50	Од датум на издавање на дозвола	<50	Еднаш годишно
<b>Вкупна прашина</b>	Од датумот на издавање на дозвола	Во зависност од масен проток 50/150	Од датум на издавање на дозвола	Во зависност од масен проток 50/150	Еднаш годишно
	MM3 (Испуст од комора за чадење)		MM4 (Испуст од комора за чадење)		
	Од ( датум )	Концентрација ( mg/Nm <sup>3</sup> )	Од ( датум )	Концентрација ( mg/Nm <sup>3</sup> )	
<b>ТОС (Вкупен органски јаглерод)</b>	Од датумот на издавање на дозвола	<50	Од датум на издавање на дозвола	<50	Еднаш годишно
<b>Вкупна прашина</b>	Од датумот на издавање на дозвола	Во зависност од масен проток 50/150	Од датум на издавање на дозвола	Во зависност од масен проток 50/150	Еднаш годишно
	MM5 (Испуст од комора за чадење)				
	Од( датум )		Концентрација ( mg/Nm <sup>3</sup> )		
<b>ТОС (Вкупен органски јаглерод)</b>	Од датумот на издавање на дозвола		<50		Еднаш годишно
<b>Вкупна прашина</b>	Од датумот на издавање на дозвола		Во зависност од масен проток 50/150		Еднаш годишно



- 6.1.6 Емисиите на инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.
- 6.1.7 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки на перзистентна магла и перзистентен чад.
- 6.1.8 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако поради причини на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се превземат да се минимизира емисијата.
- 6.1.9 Во инсталацијата нема емисии од котли.
- 6.1.10 Операторот редовно ќе ги одржува и чисти димоводните канали согласно Правилник за одржување во исправна состојба на оџците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништа-котли за парно греење во објекти, како и во индустриски и занаетчиски постројки (Службен Весник на РМ бр.146/10), и ќе врши мерење на чаден број, еднаш годишно од испустот на котел за загревање простории
- 6.2 *Е м и с и и в о п о ч в а*
- 6.2.1 Нема емисии во почва
- 6.2.2 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во почвата.
- 6.3 *Е м и с и и в о в о д а ( р а з л и ч н и о д е м и с и и т е в о к а н а л и з а ц и ј а )*
- 6.3.1 Нема емисии во површински води, Барање за добивање Дозвола за усогласување со оперативен план бр.17-7188/1.
- 6.3.2 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во површинските води.
- 6.4 *Е м и с и и в о к а н а л и з а ц и ј а*



**Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари**

6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.2, ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела.

<b>Табела 6.4.2 : Точки на емисија во канализација</b>		
<b>Ознака на точката на емисија</b>	<b>Извор</b>	<b>Канализација</b>
N 42.032897 Е 21.429192	Отпадна технолошка вода	После таложеење во таложникот се испушта во канализација

6.4.3 Границите на емисиите во канализација за параметарот(рите) и точките на емисија и точките на емисија поставени во Табела 6.4.5 и 6.4.9 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.4.4 Временските периоди од 6.4.5 соодветствуваат на табела 2 од Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивно пречистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Службен Весник на РМ бр.81/11)

<b>Табела 6.4.5: Граници на емисии во канализација</b>					
<b>Параметар</b>	<b>Точка на емисија</b> N 42.032897 Е 21.429192				<b>Фреквенција на мониторинг</b>
	Од (датум)		До (датум)		
Температура °C	Од датумот на издавање на дозвола	40	До датумот на важење на дозволата	40	Согласно важечките подзаконски акти четри пати годишно
pH		6,5-9,5		6,5-9,5	
Суспендирани материји(mg/l)		/		/	
Талог(mg/l)		20		20	
Тешко растворливи липофилни честички(mg/l)		150		150	
ХПК(mg/l)		700		700	
БПК (mg/l)		250		250	
Апсорбилни органски халогени (mg/l)		0.5		0.5	
Хлор вкупен(mg/l)		0.4		0.4	
Вкупен азот(mg/l)		/		/	
Амониум(mg/l)		б)		б)	
Фосфор вкупен(mg/l)		/		/	



**Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари**

- 6.4.6 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.4.9, на точките на емисија, со фреквенција наведена во истата табела.
- 6.4.7 Согласно важечката законска и подзаконска регулатива, операторот поседува Договор за собирање, одведување и прочистување на урбана отпадна вода со ЈП “Водовод и Канализација” – Скопје.
- 6.4.8 Нема да има испуштање на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание врз нејзиното одржување, согласно Договорот за собирање, одведување и прочистување на урбана отпадна вода во канализационен систем.

<b>Табела 6.4.9 Мониторинг на канализација</b>		
<b>Параметар</b>	<b>Точка на емисија</b>	<b>Фреквенција на мониторинг</b>
Температура °C	N 42.032897 E 21.429192	Согласно важечките подзаконски акти четири пати годишно
pH		
Суспендирани материи (mg/l)		
Талог (mg/l)		
Тешко растворливи липофилни честички (mg/l)		
ХПК (mg/l)		
БПК (mg/l)		
Апсорбилни органски халогени (mg/l)		
Хлор вкупен (mg/l)		
Вкупен азот (mg/l)		
Амониум (mg/l)		
Фосфор вкупен (mg/l)		

- 6.4.10 Доколку се констатираат надминувања на некој од наведените параметри, Операторот е должен да превземе активности за намалување на надминатите гранични вредности.

**6.5 Е м и с и и н а т о п л и н а**

- 6.5.1 Нема термално испуштање кое ќе влијае врз животната средина.

**6.6 Е м и с и и н а б у ч а в а и в и б р а ц и и**

- 6.6.1 Емисиите на бучава од локацијата на инсталацијата треба да бидат во согласност со стандардите пропишани со националното законодавство, Одлука за утврдување во кои случаи се смета дека е нарушен мирот



**Нацрт Б - Интегрирана еколошка дозвола  
Пекабеско АД Кадино Илинден, Подружница Пекабеско Шуто Оризари**

на граѓаните од штетна бучава (Службен весник на Република Македонија бр. 1/09 и Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места ( Службен весник на Република Македонија бр 12/08), табела 6.6.2

<b>Табела 6.6.2: Емисии на Бучава dB ( A )</b>			
Степен на заштита од бучава	Преку ден	Преку ноќ	Се однесува на
Подрачје од III степен	70	60	Постоечката локација

- 6.6.3 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата еднаш годишно.
- 6.6.4 Емисиите на бучавата нема да ја надминат границата од 70 db ( преку ден ) и 60 db ( преку ноќ ) надвор од локацијата на инсталацијата согласно пропишаната граница на дозволена бучавост од Одлуката за утврдување во кои случаи се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Службен весник на Република Македонија бр. 1 /09 ).
- 6.6.5 Оценка на амбиенталната бучава – измерено ниво на бучавост Табела 6.6.6

<b>Табела 6.6.6 Емисии на Бучава dB ( A )</b>			
Референтни Точки	Национален координатен систем ( 5N,5E )	Нивоа на бучава ( dB )	
		dB( A ) Полна активност	dB( A ) Не активна
L1	N 42,033061 E 21,428942	/	/
L2	N 42,02579 E 21,429043	/	/
L3	N 42,033166 E 21,429517	/	/
L4	N 42,032726 E 21,429652	/	/
L5	N 42,033011 E 21,429226	/	/
Осетливи локации			
L6	N 42,033111 E21,429177	/	/
L7	N 42,033169 E 21,429528	/	/
L8	N 42,033177 E 21,429378	/	/







## **7 Пренос од пречистителна станица за отпадни води**



## 8 Програма за подобрување

- 8.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 8.1.2, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Табела 8.1.2 : Програма за подобрување

Ознака	Мерка	Датум на завршување
8.1	Активност бр.1 Имплементација на HACCP	Јуни 2018 година
8.2	Активност бр.2 HALAL сертификација	Јуни 2018 година

- 8.1.3 Операторот ќе ја спроведува програмата за подобрување кој е составен дел на барањето онака како што е писмено договорено со Надлежниот орган.



## 9 Договор за промени во пишана форма

- 9.1.1 Кога својството или како што е друго договорено напишено се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:
- а Операторот ќе му даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа Дозвола и
  - б Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена( вклучувајќи создавање отпад ) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава Дозволата.
- 9.1.2 Секоја промена предложена според условот 9.1.1. и договорена писмено со надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува за тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.
- 9.1.3 Сите позначајни промени во инсталацијата или работите поврзани со неа, како што се материјална промена или зголемување на:
- Природата или количината на било која емисија
  - Системите за намалување/третман или преработка
  - Опсег на процесите што се изведуваат
  - Горивата, суровините, меѓупродуктите, продуктите или создадениот отпад, или
- било какви промени на:
- Инфраструктурата
  - управување со локацијата или контрола на несакано еколошко влијание врз животната средина,
- Ќе се изведуваат или ќе започнат со предходно известување за тоа и во договор со Надлежниот орган.



## 10 Додаток 1

### 10.1 Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа Дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисијата.

Ако некоја информација се смета за доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласно со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

#### Дел А

- Име на операторот.
- Број на дозвола.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
- Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
- Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
- Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

#### Дел Б

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.

- Име  Пошта.....
- Потпис  Датум
- Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.



## 11 Додаток 2

### 11.1 Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 1.1.2 од оваа Дозвола, се наведени подолу

Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот			
Параметар	Точка на емисија	Период за давање извештаи	Почеток на периодот
Мониторинг на емисии во атмосфера	Испуст од комори за чадење ММ1; ММ2; ММ3; ММ4; ММ5;	Еднаш годишно	При полн капацитет на работа
Мониторинг на емисии во канализација	Испуст во канализациски систем	Согласно количини на испуштена отпадна вода (4 пати годишно)	На шест месеци, при полн капацитет на работа
Мониторинг на бучава	L1;L2; L3; L4; L5; L6; L7; L8;	1 годишно	При полн капацитет на работа
Евиденција на инциденти	На место на инцидентот	Во рок од 24 часа од настанот на инцидентот	Во рок од 24 часа од настанот на инцидентот

